

Стратешки план 2010-2012

Министерство за животна средина и просторно планирање

Почитувани,

Пред Вас се наоѓа стратешкиот план на МЖСПП за периодот 2010 -2012 година во кој се содржани мерките и активностите на нашето министерство кои се во функција на остварување на понатамошниот квалитетен развој на животната средина, реализацијата на проектите за заштита на водите од загадување и обезбедување на квалитетна вода за пиење со изграба на пречистителни системи, воспоставување на мониторинг, заштитата и следењето на квалитетот на воздухот и супституција на постојните горива со преминување на чисто еколошки горива, соодветно управување со отпадот и изградба на регионални и друг вид на депонии, заштита на одредени реони од ерозија и деградирање на почвата, пошумување на голотините, заштита и одржливо користење на биодиверзитетот со адекватно управување на природните реткостии ревитализација на екосистемите и институционално надградба и зајакнување на капацитетите за животна средина со цел подигање на еколошката свест во однос на животната средина.

Министерството за животна средина и просторно планирање е орган кој ги координира и спроведува политиките за животна средина и просторно планирање, а нивната имплементација се реализира преку мерки и активности зависи од широк опсег на субјекти од јавниот и од приватниот сектор, на државно и на локално ниво. МЖСПП вложува напори да ја наметне политиката за планирање на просторот и заштитата на животната средина со приближување и соработка со другите органи на власт. Интегрирањето на политиката на животна средина во останатите политики како процес се повеќе се интензивира и се рефлектира во донесувањето на стратешките и програмските документи кои ги носат и спроведуваат органите на власт. Во исто време, другите органи покажаа подготвеност да ја осознаат сопствената одговорност за вградување на заштитата на животната средина во нивните секторски политики и на тој начин ја вклучат во основата политика за развој на земјата

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) во настојувањето да развива и да спроведува ефективна политика за животната средина, се раководи од променливите рамки на еколошките, економски и од политичките фактори на национално и меѓународно ниво. Потребата за заштита на животната средина, се заснова на принципите на одржливиот развој, кој се повеќе се зголемува, паралелно со растечките потреби на населението за повалитетни услови за живеење, чиста вода за пиење и здрава храна. Активности за заштита на средината се превземаат врз основа на определби утврдени во Националниот еколошки акционен план и локалните еколошки акциони планови, определбите во Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата, како и во согласност со меѓународните конвенции и договори во оваа област.

1.2. Мисија

Мисијата на Министерството за животна средина и просторно планирање се заснова на заштита, унапредување, одржливост на животната средина и природата, како и планирањето на просторот преку достигнување на стандардите од Европската Унија, преку користење на најдобрите практики и искуства во соработка со граѓаните и останатите домашни и меѓународни институции и примената на најдобрите принципи и вредности.

1.3 Визија

Министерството за животна средина гарант за спроведувањето на политиките кои се однесуваат на унапредување и подобрување на квалитетот на животната средина и природата, намалување на загадувањето од различни медиуми кои преставуваат закана по човековото здравје и планирање на просторот и одржливиот развој на Република Македонија.


1.4. Задачи и обврски

- Подготовка и спроведување политики, законодавство и програми согласно со стандардите на ЕУ и НАТО партнерство
- Следење на состојбите во животната средина, природата и просторот, оцена и издавање дозволи за интервенции во животната средина и во просторот
- Планирање на просторот
- Одржливо управување со природните ресурси
- Заштита на природата
- Управување со податоци за животната средина и просторот и информирање
- Подигање на јавната свест, вклучување на јавноста во процесот на одлучување и едукација
- Мобилизирање на финансиски ресурси и инвестирање
- Децентрализација и соработка со ЕЛС
- Партнерство со заинтересирани страни
- Меѓународна соработка и
- Обезбедување на јавни услуги

1.5 Специфичност на Министерството за животна средина и просторно планирање

Во рамките на Министерството се одвиваат процеси за заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, подобрувањето на квалитетот на живеење и просторното планирање, реализирани низ соработка со сите инволвирани органи во согласност со националната законска регулатива за животна средина, природа и просторното планирање.

1.6 Структура



Сектор за финансиски прашања е во процес на формирање кој што треба да се реализира во наредниот период.



1.7. Односи со органите во состав

Органи во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање се:

- Управа за животна средина
- Државен инспекторат за животна средина
- Служба за просторен информативен систем

Министерството за животна средина и просторно планирање е поставено во насока на креирање на политики од областа на животната средина, додека стручните работи во областа на животната средина се спроведуваат од страна на Управата за животна средина и Службата за просторен информативен систем, кои се органи во состав на МЖСПП. Во овој контекст, надлежностите на МЖСПП во однос на органите во состав се поделени на *функција на развивање на политики* што ја врши МЖСПП и *регулатурна функција* што ја вршат органите во состав.

Управата е надлежен орган кој ги спроведува постапките на издавање дозволи, а особено постапките на оцена на влијанието врз животната средина, интегрирано спречување и контрола на загадувањето, спречувањето и контрола на хавариите со присуство на опасни супстанции, управувањето со отпад и квалитетот на воздухот, заштита на природата и заштите на водите од загадување. Воедно, Управата за животна средина се спроведуваат стручни и управни работи во заштита на природата, стручни работи во управување со отпадот, воздухот, хемикалиите, бучавата и другите области на животната средина, стручни работи во заштита на водите и почвите од загадување, водење на Катастарот за животната средина и Регистарот на загадувачки материји и супстанции и на нивните карактеристики, мониторинг на животната средина и други работи согласно законот.

Инспекцискиот надзор над спроведувањето на законите се врши од страна на државниот инспекторат за животна средина. Негова основна надлежност преставува надзор над спроведувањето на определбите од законите кои произлегуваат од животната средина. Во раките на инспекторатот, покрај државните инспектори за животна средина се воведени и

државни инспектори за заштита на природата согласно Законот за заштита на природата. За поефикасен инспекциски надзор покрај инспекторите кои работат во рамките на министерството на централно ниво, работат и локални инспектори за животна средина кои произлегуваат од единиците на локалната самоуправа.

1.8. Приоритети и цели на Министерството за животна средина и просторно планирање

1.8.1 Заштита и унапредување на животната средина преку постигнување на цели прифатени со донесените стратегии, планови, програми и просторни планови:

Развој на капацитети за биолошка разновидност, климатски промени и борба против деградација на земјиштето;

- Редукција и елиминација на органски неразградливи загадувачки супстанции во Република Македонија
- Заштита на биолошка разновидност;
- Комуникации во животната средина;
- Управување со податоци во животната средина;
- Управување со цврст отпад;
- Елиминирање на податоци кои ја оштетуваат озонската обвивка;
- Воспоставување национална рамка за биосигурност;
- Изработка на просторен План на РМ;
- Имплементација на Архуската Конвенција;
- Подигање на јавната свест за животната средина;
- Безбедно управување со хемикалии
- Примена на одржлив развој
- Стратегија за мониторинг во животната средина
- Стратегија за комуникации во животната средина
- Стратегија за подигнување на јавната свест за животна средина
- Инвестиции во животната средина
- Подготовка на Национален план на SAICM

1.8.2 Интегрирање на политиката за животна средина и просторно планирање во останатите секторски политики:

- Создавање на услови за стратешка оценка на влијанија на стратегии, планови и програми врз животната средина (COB), согласно Законот за животна средина;
- Имплементација на препораките (мерки и активности) од вториот НЕАП;
- Спроведување на препораките од Стратегијата за управување со отпад
- Задолжително усогласување на соодветните стратегии, развојни програми и сите видови на планови од пониско ниво со Просторниот план на РМ.

1.8.3 Планирање и одржливо користење на просторот и природните богатства:

- Валоризација и ревалоризација на заштитените подрачја;
- Постапки за преплогласување на заштитените подрачја;
- Зголемен степен на заштита на национални паркови и зголемен процент на категоризација на природни реткости;
- Разработка и спроведување на Просторниот план на РМ со донесување на просторни планови на региони, просторни планови на подрачја од посебен интерес, урбанистички планови на населени места и друга документација за планирање на просторот.

1.8.4 Постигнување на стандардите на ЕУ за квалитет на животна средина, природата и одржлив развој преку спроведување на законодавството:

- Изготвување законски и подзаконски акти според НПАА;
- Изработка на Програма за донесување национални критериуми за еко-етикетирање на производи и услуги;
- Воспоставенување процедури за ОВЖС и ИСКЗ;

1.8.5 Обезбедување на информации за животната средина, природата и просторот и пристап на јавноста до нив, учество на јавноста во донесувањето на одлуки од областа на животната средина и активно учество во меѓународните системи за животна средина, природа, простор и ПИС:

- Унапредување на систем на мониторинг и систем за обработка на податоци
- Воспоставување национален информативен систем за животна средина
- Активно учество на населението во донесување на одлуки
- Унапредување просторен информативен систем
- Вклучување во европскиот заеднички информативен систем за животна средина
- Унапреден просторен информативен систем
- Редовно изготвување на извештаи за состојбата на животната средина и индикатори за животна средина
-

1.8.6 Подигнување на јавната свест и едуцирање на јавноста за правата и обврските во насока на заштита на животната средина, природата и просторот:

- Зголемување на јавна свест и едукација на населението од областа на животната средина
- Реализација на кампањи од областа на животната средина

1.8.7 Развивање на институционалните и административните капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот

Развој и зајакнување на капацитети за управување со водите согласно Рамковната Директива за води на ЕУ :

- Зајакнување на капацитети за креирање и спроведување на политики за животната средина;
- Зајакнување на капацитети на министерството за подготовка и користење на предпристапни фондови на ЕУ;
- Зајакнување на капацитети на министерството за подготовка на план за користење на предпристапни фондови на ЕУ
- Зајакнување на капацитети на Управата за животна средина за спроведување на процедури;
- Акредитација на МЖСПП како дел од Оперативната структура на системот за децентрализирано управување со средствата на ЕУ;
- Развој на капацитети за управување со води;
- Зајакнување на капацитети на ЕЛС за управување со животната средина
- Зајакнување на капацитети за планирање на просторот;
- Зајакнување капацитети на МЖСПП за мониторинг и информативен систем;

1.8.8 Унапредување на меѓународната соработка:

- Спроведување на билатерални договори и потпишување на нови;
- Исполнување на обврски од мултилатерални договори;

- Исполнување на обврските кон ССА (дел за животна средина) и ЕУ и Комитетот за стабилизација и асоцијација и подкомитетот за животна средина помеѓу РМ и ЕУ;
- Имплементација на тековните донаторски проекти;
- Спроведување на меѓународните документи што се однесуваат на планирање, организација и користење на просторот; исполнување на меѓународните обврски за известување на РМ кон барањата од ROD (Reporting Obligations Database)

1.8.9 Зголемување на нивото на инвестиции во животната средина:

- Реализација на програмата за инвестиции во животната средина, согласно Законот за животна средина;
- Создавање услови за имплементација на усвоената Стратегија за инвестиции во животната средина;
- Спроведување на оперативна програма за предпристапна помош на ЕУ во рамките на одделните компоненти на ИПА ;
- Подготовка на планови и техничка документација за реализација на инфраструктурни проекти;
- Реализација на инфраструктурни проекти во соработка со ЕЛС (третман на отпадни води, управување со отпад и индустриски жаришта)
- инвестиции во формирање на мониторинг мрежи за медиуми во кои не е воспоставен мониторинг (бучава, почва, биодиверзитет...) и надградба на веќе постојните;

1.9 Осврт на постигнати резултати во 2008 г.

Во 2008 година МЖСПП иницираше проекти во рамки на Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ), спроведе акции согласно Атинскиот меморандум, зема учество на 10-ти состанок на РЕРеП во врска со зајакнувањето на регионалната соработка, на состанокот на Подкомитетот меѓу РМ и ЕУ за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој, и во септември 2008 е одржан петтиот состанок на Комитетот меѓу РМ и ЕУ за за стабилизација и асоцијација, работеше на унапредувањето на соработката со меѓународните тела за животна средина-УНЕП,УНЕЦЕ,УНЕСКО, на редовните состаноци и настани организирани од страна на ЕЕА (МВ-Тор Executives; NFP/EIONET; тематски годишни работилници) и постојан тренд на подобрување во квалитетот и во ефикасноста на известувањето во доменот на протекот на приоритетни податоци и информации, во рамките на EIONET, започната е постапка за членство во ЕЕА заедно со останатите земји од регионот., На полето на зајакнување на административните капацитети спроведе низа обуки на државните службеници за етикетирање на производи и услуги, за процесот на евро-интеграции и преговарачки вештини, спроведување на прекршочна постапка, издавање на интегрирани еколошки дозволи, обука на државни службеници од ЕЛС за постапките на ИСКЗ, обука на наставници за реализација на програмата ГЛОБЕ, за одржување на регистар на загадувачки материи и супстанции; за сервисирање и калибрирање на државниот мониторинг систем; подготви Работен план за Оперативната програма за регионален развој и прв извештај за мониторинг на истата, воспостави Секторски комитет за следење на реализација на ИПА Компонента 3, изработи и усвои Прирачник за ИПА компонента 3- Регионален развој, дел животна средина, реализира ревизорски и оценувачки мисии за инструментот за предпристапна помош (август 2008).

Истовремено Министерство за животна средина и просторно планирање во функција на **усвојувањето на правото на ЕУ ги подготви и достави до Собранието** Законот за генетски модифицирани организми, Законот за водите, Законот за измена и дополнување на Законот за управување со отпадот, Законот за измена и дополнување на Законот за животна средина и Законот за прогласување на локалитетот Куклица за споменик на природата и согласно законската регулатива ги подготви следните подзаконски акти: Правилник за

критериумите за прифаќање на отпадот во депониите од секоја класа, подготвителните постапки за прифаќање на отпадот, општи постапки за тестирање, земање на мостри и прифаќање на отпадот; Уредба за методологијата за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива; Правилник за поблиските услови за постапување со опасниот отпад и начинот на пакување и означување на опасниот отпад; Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на локалитетот плоче-литотелми за заштитено подрачје во категоријата строг природен резерват;

Во областа на промоција на животната средина одбележани се деновите согласно еколошкиот календар: 21-28 Март - Денови на пролетта - Денови на екологијата, 22 Април "Ден на планетата Земја и дел на ГЛОБЕ програмата, 5-ти јуни Светски ден за заштита на животната средина, 11 декември меѓународен ден на планините и 22 септември –ден без автомобили во соработка на британската и холандската амбасада, ГЕФ,Град Скопје, здружение на граѓани – Проаква ќе се промовира првата велосипедска делница во должина од 1800 метри, промоција на екологијата во детските списанија и одбележување на 2008 год како година на Планетата Земја; Уредување на еко катчиња и пошумување на одредени локации на РМ; Проект-Зелен Пакет - донација на Австриската Влада преку кој се обучени 300 наставници по биологија и географија од основните училишта во Република Македонија; донесена е Стратегија за управување со отпад 2008-2020, донесен Национален план за управување со отпад; Програма за здраво управување со хемикалии и соработка со Шведскиот инспекторат за хемикалии во соработка со министерство за здравство; Завршени се проектите од КАРДС 2006 програмата: Индустриски жаришта; Третман на отпадни води и Управување со медицински отпад, Канцеларии за ПОПс за проектите Воспоставување на систем за управување со опремата контаминирана со РСВ во РМ – финализирање на проектот, Подготовка на инвентар на РСВ и иницијално инкорпорирање на управувањето со РСВ во националната правна рамка – финализирање на проектот, Подготовка на Национален план за имплементација на стратешкиот пристап во управувањето со хемикалиите на меѓународно ниво (SAICM) – старт на проектот, Заштита на озонска обвивка - реализација на петта фаза од проектот за институционално зајакнување – формирање на Канцеларија за заштита на озонската обвивка – тековна активност, Заштита на озонска обвивка - имплементација на проектот "План за комплетна елиминација на CFCs во Република Македонија" – тековна активност

- комплетна елиминација на CFCs во Република Македонија" – тековна активност
- Подготвен Нацрт-акционен план за имплементација на основните задачи на Конвенцијата за прекуграничните последици од индустриските несреќи
- Проект: Анализа на влијанието врз животната средина од воениот тренинг полигон „Криволак,, и управување со истиот,, - тековна активност
- Имплементација на проект Еколошки куќи базирани на еколошки-пријателски полимерни композитни материјали – ГАП анализа на законодавство во областа
- Проект "Индикативна карта за Пан-европската еколошка мрежа во Југоисточна Европа – тековни активности.
- Проект за заштита на Охридско Езеро (Светска банка) – реализација на планирани активности, изработка на документ за втора фаза
- Имплементирани активности во рамките на проектот за интегрално управување на Преспа Парк, УНДП
- Националната стратегија за развивање на механизми за чист развој во согласност со Протоколот од кјото, со која застава во борбатапротив климатските промени
- Изработка на Локални еколошки акциони планови за општини во РМ
- Програма за координација и хармонизација со локалната самоуправа - соработка со ЕЛС и воспоставување на меѓуресорска и меѓусекторска соработка
- Изработен е годишен извештај за состојбата со заштитените подрачја во РМ - CDDA базата на податоци
- Извршени се стручни увиди во состојбата со сите заштитени подрачја почнувајќи од Строгите природни резервати, Националните паркови и другите категории на заштитените подрачја.

- Активности за заштита на биолошката разновидност поврзани со управна постапка за издавање CITES дозволи и Д4 дозволи за регулирање на меѓународна трговија со диви растителни и животински видови
- Издавање на Д4 дозволи, издавање мислења за доделување концесии за вршење на детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини и мислење за управна постапка/одобрение за градба
- Активности за утврдување на времени локации за депонии на комунален отпад
- Активности за изградба и уредување на комунални депонии во различни подрачја на РМ
- Изработка на ПФС за интегрирано управување со отпад во Полошкиот, Скопскиот и Струмичкиот регион
- Изработка на планови за управување со отпад согласно Законот за управување со отпад за општини во РМ
- Институционално зајакнување на МЖСПП за спроведување на ЕИА и ИСКЗ постапките
- Тековни активности за издавање интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план
- Акредитација на централната лабораторија при МЖСПП
- Извршени увиди во рамките на работата на ДИЖС согласно законите од областа на животната средина
- Редовно учество во годишните состаноци на ЦЦМС-НАТО и рестартирање на проектот за ЕИА на воениот тренинг полигон Криволак
- Реализирање на кампањи за промоција на МЖСПП низ градовите во РМ

1.9.4 Инвестиции во животната средина :

- Подготовка на Национална стратегија за инвестиции во животната средина
- Финализација на проектите од КАРДС 2006 програмата: Индустриски жаришта; Третман на отпадни води и Управување со медицински отпад.
- Одржување на пречистителни станици (Јегуновци), инвестирање во локална контрибуција во проектот за заштита на Охридското Езеро, работа на канцелариите за ПОПс и за заштита на озонската обвивка
- Вклучување на РМ (МЖСПП) во Агенциите и Програмата на Заедницата , LIFE преку проектот К1 на ИПА
- Континуирани активности во проектот за заштита на Охридското Езеро помогнат од Швајцарската Влада
- Унапредување на геотермалниот систем во Кочани , што има за цел воспоставување на модерно и ефикасно решение за рационално користење на геотермалната енергија
- и Национален Парк Пелистер
- Изградба на системи за водоснабдување и третман на отпадни води во општини во РМ (јавни набавки)

1.9.5 Просторно планирање и ПИС :

Изработка на просторни планови за :

- Региони- Охридско –преспански регион, Скопски регион, Брегалнички регион;
- Национални паркови- Маврово, Галичица и Пелистер;
- Речни сливови- Слив на Црна река, и Среден Вардар;
- Општини- Василево, Ново Село, Босилево, Струмица, Прилеп и Битола;

Покрај ова активностите се насочени кон подобрување на соработката со ЕЛС во изготвувањето и реализацијата на просторните планови, прекуизготвување на посебна Програма за соработка со ЕЛС

1.9.6 Мониторинг :

- Собирање, систематизирање, анализа, обработка и презентирање на податоци за состојбите, квалитетот и трендовите во сите сегменти на животната средина (вода, воздух, почва, бучава, отпад, биодиверзитет)
- Континуирана реализација на активностите во рамките на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух
- Изготвени и усвоени од работните групи Индикатори за животна средина на Република Македонија и започната постапка за усвојување од Владата на Република Македонија
- Изработено е учебно издание на Индикаторите за животна средина на Република Македонија
- Обезбедени хемикалии и инструменти за училиштата вклучени во ГЛОБЕ програмата и вклучено 1 ново училиште, одржување на семинар за обука на ГЛОБЕ наставници во септември
- Активности на твининг проект „Подобрување на квалитетот на воздухот“: Прегледување, коментирање и усвојување на завршен извештај и изготвување на информација до Владата на Република Македонија
- Континуирана реализација на активности во рамките на проектот за мониторинг систем на реките во РМ.

1.9.7 Програма за инвестирање во животната средина :

- Спроведување на проекти од Програма за инвестирање во животната средина за 2008 година
- Подготовка на дел животна средина , Програма за јавни инвестиции во РМ (ПИП)
- Активно учество во подготовката на Физибилити студија за третман на отпадни води за град Скопје, донација на Јапонска Влада

1.10 Осврт на постигнати резултати во 2009 година

1.10.1 Зајакнување на капацитетите :

Со цел зајакнување на административните капацитети, претставници на МЖСПП учествуваа на следниве обуки и семинари :

- Работилница за IPA Проект за следење и проценка и за увид на лице место, 25-27.02.2009, Скопје.
- Работилница за Достапност и свесност за ЕУ Програми и Развој на комуникациски план , 17.03.09, Скопје
- Работилница за Следење и проценка на оперативни програми , 04-06.03.2009, Скопје.
- Работилница за програмирање, 18-20 Март, Скопје
- Семинар за Заштита на животната средина и користењето на ЕУ предпристапни фондови, со присуство на експерти од Р. Словенија., 2009

- Одржана Јавна дебата за студија за Оценка на влијание врз животната средина во Скопје(преку проект подржан од JICA), 23.01.2009.
- Учество на работилница за „Јавни зелени набавки“ во организација на РЕЦ, 12-13.03.2009, Охрид.
- Учество на обука за Систмот на јавната администрација и државната служба во Република Македонија ., Битола, 2009
- Регионална работилница за имплементација на нови стандарди за квалитет на горива, практика и правни аспекти, во организација на REC,Февруари 2009,Охрид
- Одржана билатерална средба со Р. Бугарија од 11-13 03.2009 год. во Министерството за животна средина и води во Софија на темите: управување со водите, управување со отпадот, системот на ИСКЗ и меѓугранична соработка.
- Учество на регионална работилница - семинар за Јавните зелени набавки (GPP) во Прчањ - Црна Гора на 28-29.04.2009.
- Учество на работилница за започнување на регионален проект инициран од УНДП-Црна Гора, за 7-те земји од регионот, 6-8 април 2009, Будва Црна Гора.
- Студиска посета во организација на REC и Министерство за животна средина и води на Р. Бугарија, на тема :Имплементација и практична примена на SEVESO II Директивата за контрола на опасни супстанции од хаварији, што вклучува и опасни материји. (10-14 Мај 2009, Софија).
- Од 27-29 мај 2009 година се одржа Меѓународна конференција на тема: „Партнерство и дијалог - Предуслов за добро управување и имплементација на европското законодавството за животна средина, во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање на РМ, со поддршка од страна на Чешкото Претседателство со Советот на Европската Унија, во Националниот парк Маврово, Република Македонија. На конференцијата, беа презентирани два панели: климатски промени и управување со водите и нивната релација кон доброто управување.
- учество во изработка на прирачници за спроведување на одделните компоненти на ИПА
- Унапредување на соработката со меѓународните тела за животна средина-УНЕП,УНЕЦЕ,УНЕСКО и др.преку учество а нивни конференции
- Институционално зајакнување на МЖСПП за спроведување на ЕИА и ИСКЗ постапките
- Континуирани активности се реализираат кои произлегуваат од Законот за еднакви можности за мажи и жени и од Националниот план за акција за родова рамноправност (2007-2012), како и земање во предвид улогата на еднаквоста на мажите и жените при донесувањето на важни одлуки и при креирањето на политиките кои произлегуваат од оперативните процеси на Министерството

1.10.2Усвојување на правото на ЕУ:

- Закон за изменување и дополнување на Законот за водите
- Закон за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата
- Закон за изменување на Законот за животна средина

Во текот на 2009 година се донесени подзаконски акти кои произлегуваат од Националната програма за условување на правото, како и акти кои произлегуваат од потребата за дообјаснување на Законите, а систематизирани се во следниве форми:

Донесена е една одлука за штетна бучава, донесени се осум правилници од обласна на отпад, исто така од областа на природата се донесени седум правилници и две уредби, две уредби од областа на оценка на влијание на животната средина и исто толку правилници.

Оа аспект на квалитетот и заштитата на амбиентниот воздух се донесени 3 правилници, како и листа на зони и агломерации за квалитет на амбиентниот воздух.

МЖСПП во согласност со Министерството за здравство (МЗ), Министерството за земјоделство , шумарство и водостопанство (МЗШВ) и Министерството за економија (МЕ), донесе Наредба за

забрана за ставање во употреба на кеси за транспорт на стоки изработени од пластични маси во продавници, магацини, складови, деловни простории, зелени пазари и посебни пазари каде што се врши трговија на мало на прехранбени производи и во продавници и киосци каде се врши трговија на мало на ситни производи за лична потрошувачка.

1.10.3 Унапредување на животната средина:

Со цел подигнување на свеста на јавноста се преземаат следните активности:

- МЖСПП во соработка со Проектот на УСАИД за рециклирање пластика, градот Скопје и Министерството за економија, организираа настан „Собирај ПЕТ за подобар свет“ заради обележување на меѓународниот Ден на планетата Земја (22 април 2009)
- Реализиран настан за промоција на делница од велосипедска патека Аеродром-Центар, во соработка со Холандска Амбасада, Град Скопје, НВО Проактива по повод одбележувањето на Денот на Кралицата на Холандија 29 Април
- Промоција на мулти медијален едукативен пакет од областа на животната средина и одржливиот развој „Зелен Пакет“, по повод започнување со реализација на проектот во училиштата. Припрема на прашалници кои ќе бидат доставени до сите училишта за имплементацијата на проектот Зелен Пакет.
- Се спроведоа повеќе обуки за државните службеници на локалната власт и на полициските службеници за примена на прекршочните одредби од законите од областа на животната средина.
- Се одржаа повеќе презентации и работилници наменети за претставниците на локалната самоуправа, бизнис секторот, НВО и јавноста со цел запознавање со новата легислатива што се подготвува во МЖСПП.
- Како дел одредовните активности се соработува со печатените и електронските медиуми, при што во тек е емитување на ТВ емисии со еколошки теми и тоа: серијал „Светот околу нас“ на МТВ 1, Еколошка средина во Свон на МТВ 1, Детски Клуб на МТВ 2, воедно се емитуваат и информативно- едукативни еколошки емисии на ТВ Skaj net.
- Во рамки на проект на УНДП/ГЕФ/МЖСПП за зајакнување на еколошката, институционалната и финансиската одржливост на системот на заштитени подрачја во РМ, одржани се семинари за зајакнување на капацитетите за управување со природното наследство и изготвени се предлог измени на Законот за заштита на природата и предлог на законски акти за заштитени подрачја
- Во рамки на проектот: Поддршка на Национален парк Галичица изготвени се студии за биолошките и геоморфолошките вредности на Националниот парк Галичица и започнати се активности за изготвување на План за управување со НП Галичица
- Започнат е проект за развој на Национална еколошка мрежа
- Изготвена е Студија за природните вредности на строгиот природен резерват Езерани на Преспанско Езеро
- Проект : Заштита на животната средина, економски развој и промоција на одржлив еко-туризам во Националниот Парк Маврово. Формирано е координативно тело и советодавно тело на проектот, изготвени се експертски извештаи за природните вредности на НП Маврово
- Ажурирана е Преглед матрицата на цели и активности 2009 -2011 , НПAA , дел генетски модифицирани организми.
- Извршена е просторна идентификација на границата на споменик на природа Кањон Матка
- Извршена е просторна идентификација на границата на Националниот парк Галичица, и зајакната Управа со што ќе се придобие за развивање на инфраструктурата на НП

- Извршена е теренска проспекција во проширениот дел од Национален парк Пелистер со цел утврдување на типови зони, како и реконструкција на информативниот центар кој ќе придонесе за развивање на еко-туризмот.
- Подготвен е стручен материјал за дополнување на документацијата за Охридскиот регион како светско наследство на барање на УНЕСКО
- Учество во акцијата: "Ден на дрвото-засади ја својата иднина" во 2009 година (14.03.2009)
- Во Јануари МЖСПП подготви извештај за остварена соработка со граѓанскиот сектор за 2008 година по однос на исполнувањето на целите на Стратегијата на Владата на Р.Македонија за соработка со граѓанскиот сектор.
- Од страна на Владата на Република Македонија во априлгодина донесена е Националната стратегија за инвестиции во животната средина (2009-2013)
- Во текот на година се изработуваа ЛЕАПи за општините Охрид, Новаци и Бутел со средсва кои се одобрени од Програмата за инвестирање во животната средина за 2008 година
- Владата, во февруари 2009 година, го усвои Планот за институционален развој на капацитетите за управување со животната средина на национално и локално ниво 2009-2014. Планот ги интегрира сите работни програми на МЖСПП и дава насоки за развој на капацитетите на министерството и на единиците на локалната самоуправа за управување со животната средина и спроведување на законодавството. Воедно, планот е интегриран целосно во НПАА 2009.
- Во рамки на проектот за Подготовка на Национална Стратегија за одржлив развој, поддржан од СИДА, подготвена е финална верзија на Национална Стратегија за одржлив развој. Истата треба да биде одобрена од страна на Надзорниот Комитет во рамки на проектот, а потоа од страна Владата на Република Македонија да ја усвои до крајот на 2009
- Во текот на месец септември е потпишан Проект "Зелен пакет-јуниор" со Австриската влада со што ќе се спроведуваат обуки на деца од 1-5 одделение во сите училишта за заштита на животната средина
- Донесен е Национален план за управување со отпадот (2009-2015) на Република Македонија
- Донесена е Стратегија за управување со отпад 2008-2020
- индустриските жешки точки во Република Македонија се изработени физибилити-студии за ремедијација на загадените површини: ОХИС, Макстил, Силмак и топилница и се превземаат конкретни чорори за реализирање на истите со што ќе придонесе за решавање на проблемот за индустриско загадување во Скопје, Гостивар и Велес.
- МЖСПП ги спроведе надоместоците од фосилни горива на 15 општини кои се директно засегнати од производителите на електрична енергија
- Националната стратегија за води
- Идентификација на можни CDM проекти согласно Протоколот од Кјото и потребната институционална рамка за водење на CDM циклусот (Техничка, правна и институционална поддршка на МЖСПП за спроведување на CDM проекти)

1.10.4 Инвестиции во животната средина :

- Вклучување на РМ (МЖСПП) во Агенциите и Програмата на Заедницата , LIFE преку проектот К1 на ИПА;
- Локална контрибуција во проектот за заштита на Охридското Езеро помогнат од Швајцарската Влада и изградба на пречистителна станица во Берово;
- Изградба на системи за водоснабдување и третман на отпадни води во општини во РМ (јавни набавки)
- Изградба на пречистителна станица во н.м Волково -Горче Петров, кои веќе се започнати активности на терен
- Изградба на седум мали колекторски системи во општина Сарај
- Изградба на каскадни прегради на реката Вардар

- Завршни зактивности на проектот за прочистување и водоснабдување на води во град Берово
- Спроведување и тековно реализирање на веќе отпочнати проекти, а кои се опфатени во Програмата за јавни инвестиции: Мониторинг систем на реките во Македонија втора фаза, Реконструкција и изградба на пречистителни станици и други објекти-програма за води, Интегрирано управување со екосистемите во базенот на Преспанско езеро, Македонија, Албанија, Грција и Одржлива ремедијација и управување со загадувањето на рудниците Бучим и Лојане.
- Пречистување и отстранување на трска и рогос со песочување на плажите во Дојранско езеро, Санација и рекултивација на старото јаловиште од РОЦ "Злетово" во Пробиштип
- Изградба на бунари во месноста Паљурци за надополнување на нивото на водата на Дојранско езеро, како и за потребите за наводнување
- изградба на дел од водоснабдителен систем за дополнително водоснабдување на н.мПорој
- Во рамките на ИПА од компонента 3 се обезбедени материјални и технички средства за проектирање и изграба на канализациони системи и пречистителни станици во град Битола и град Тетово

1.10.5 Просторно планирање и ПИС :

Активностите од областа на просторното планирање се насочени кон изработка на просторни планови на :

- Региони- Охридско –Преспански регион, Скопски регион, Брегалнички регион;
- Национални паркови- Маврово, Галичица и Пелисте
- Општини- Василево, Ново Село, Босилево, Струмица, Прилеп и Битола;
- Во усвојувањето на методологијата на ЕУ и Европската Агенција за животна средина (ЕЕА) во фотоинтерпретацијата на сателитските снимки и утврдување на земјината покривка во Р. Македонија, ќе биде реализиран проектот на ЕЕА-CLC2006 преку обезбедување на просторни податоци од Државниот завод за геодетски работи и други релевантни институции во државата;
- Изготвување на Годишни извештаи за спроведување на Просторен план на Република Македонија (за секоја година посебен Годишен извештај)
- Измени и дополнувања на просторниот план на РМ
- Перманентно издавање на решенија за Услови за планирање на просторот (50-60 месечно)
- Активно учество на меѓународни средби во врска со просторно планирање (ЦЕМАТ)
- Тековни активности на Националниот комитет UN Habitat (Стратегија за домување на РМ, предлог проект за Стара Чаршија, Скопје)
- Учество во подготовката на оперативните програми за прекуграничната соработка со соседните држави (Албанија и Бугарија) во склоп на ИПА - компонента 2
- Подготовка на Програма за спроведување на Просторниот План на РМ 2008-2010 год
- Учество во подготовката на оперативните програми за интернационалната соработка во рамките на документот за територијален развој на ЕУ-Територијална агенда
- Изработени тематски мапи (ГИС)

1.10.6 Мониторинг :

- Континуирано работење на пречистителната станица во Јегунаовце за намалување на загадената почва, подземни и површински води со шестовалентен хром.
- Редовни активности кои се спроведуваат со цел собирање, обработување, форматирање и соодветно чување на податоци и информации добиени преку мониторинг мрежата за сите медиуми во животната средина и областите- воздух, води, бучава, почва и отпад.
- Министерството доставува 75% информации од вкупно бараните податоци до Европската Агенцијата за животна средина каде фигурира со статус на набљудувач и е дел од работните групи во рамки на агенцијата
- Прибирање и обработка, верификација и валидизирање на податоците добиени од автоматскиот мониторинг систем за воздух
- Собирање, систематизирање, анализа, обработка и презентирање на податоци за состојбите, квалитетот и трендовите во сите сегменти на животната средина (вода, воздух, почва, бучава, отпад, биодиверзитет)
- Започната постапка за дополна и ревизија на Индикатори за животна средина на Република Македонија
- Спроведување на активностите согласно работниот план на твиниг проектот „Подобрување на квалитетот на воздухот“
- Развивање на информативен систем за животна средина- база на податоци
- Изготвен е Акционен план (идни чекори) за развој на Информацискиот систем за животна средина
- Промовирана и публикувана публикација за статистика во животната средина во соработка со ДЗС

1.10.7 Програма за инвестирање во животната средина :

Во текот на 2009 година не беше распишан конкурс кој произлегува од програма за инвестирање во животната средина

<p>1.11 Програми</p>	<p>1. Програма Заштита на животната средина</p> <p>1.1 Подпрограма Унапредување на животната средина</p> <p>1.2 Подпрограма Учество во работата на меѓународни организации и тела за заштита на животната средина, конференции, билатерална и прекугранична соработка во рамките на предпристапна помош</p> <p>1.3 Подпрограма Инвестиции во животна средина</p> <p>1.4 Подпрограма Дојранско Езеро</p> <p>1.5 Подпрограма Изградба на каскадни прегради на реката Вардар</p> <p>1.6 Подпрограма Изградба на приклучок од бунарите до филтер станица за вода за град Гостивар</p> <p>1.7 Подпрограма Усвојување на правото на ЕУ и Изградба на национален систем за еко-етикетирање на производи и услуги</p> <p>1.8 Подпрограма Реализација на законските обврски во однос на издавање на дозволи, согласности и мислења</p> <p>1.9 Подпрограма Спроведување на законодавството преку спроведување на прекршочни постапки</p> <p>1.10 Подпрограма Инспекциски надзор</p> <p>2. Програма Просторни планови и ПИС</p> <p>3. Програма Мониторинг</p> <p>4. Програма за инвестирање во животната средина (обврска од Законот за животна средина)</p>
----------------------	---

2. ПЛАНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ

2.1 План за спроведување на Програмата ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

2.1.A: Оправданост и дизајн на Програмата за Животна средина

Образложение: Програмата заштитна на животната средина произлегува од:

1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2010 година

Интеграција во Европска унија и НАТО

2. НПАА

Сектор животна средина, унапредување на заштитата на животната средина, (се однесува на сите подпоглавија во рамките на секторот животна средина: хоризонтално законодавство, воздух, вода, природа, бучава и др.)

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:

- Заштита и унапредување на животната средина преку имплементација на стратегии, програми и планови

- Постигнување на стандардите на ЕУ за квалитет на животна средина, природата и одржлив развој преку спроведување на законодавството

- Интегрирање на политиката за животна средина во останатите секторски политики

- Обезбедување на информации за животната средина, природата и просторот и пристап на јавноста до нив, учество на јавноста во донесувањето на одлуки од областа на животната средина и активно учество во меѓународните системи за животна средина, природа, простор и ПИС

- Подигнување на јавната свест и едуцирање на јавноста за правата и обврските во насока на заштита на животната средина, природата и просторот

- Развивање на институционалните и административните капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот
- Зголемување на нивото на инвестиции во животната средина
- Унапредување на меѓународната соработка
- Развивање на институционалните и административните капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот

Програмата е	хоризонтална
--------------	--------------

2.1 Б План за спроведување на програмата за заштита на животната средина

Резултат 1: Спроведување на Потпрограмата за унапредување на животната средина

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Изработка на стратегии, планови, програми, студии, прегледи и извештаи за унапредување на животната средина (Стратегија за заштита на природа, Стратегија за води, СОЕР, Преглед на состојбите со животната средина, и др)	СОРИ УЖС МЕИЦ	Министерства ЕЛС НВО	2/2010	11/2012	10 редовно вработени	5.500.000-2010 5.000.000-2011 5.000.000-2012
2. Имплементација на активности од	ССПК	Министерства	1/2010	12/2012	4 редовно	

Национална стратегија за одржлив развој	СОРИ УЖС				вработени	1.000.000-2011 1.000.000-2012
3. Припрема за акредитација на Централната лабораторија за животна средина и нејзино унапредување за воспоставување на системи за мониторинг на бучава и почва и калибрационата лабораторија за воздух	УЖС	Министерства	2/2011	11/2011	6 редовно вработени	300.000-2011
4. Валоризација и ревалоризација, уредување на заштитени подрачја, документирање на природно наследство и сл. согласно Законот за природа	УЖС	Стручни тела од областа на природата Министерства	2/2010	11/2012	3 редовно вработени	2.000.000-2010 5.000.000-2011 5.000.000-2012
5. Спроведување на проекти: - Преспа Парк „Интегрирано управување на екосистемите во базенот на Преспанските Езера помеѓу Македонија, Грција и Албанија“; - Заштита на Охридско Езеро; - Заштита на озонската обвивка - Зелен пакет-junior - Еколошки санации и енергетска рационализација на геотермалниот систем GEOTHERMA и др.	УЖС	Министерства Меѓународни институции присутни во РМ ЕЛС	2/2010	11/2012	5 редовно вработени	5.000.000-2010 5.000.000-2011 5.000.000-2012
6. Спроведување на програмата ГЛОБЕ	МИЦЖС	Министерства Основни училишта опфатени со	1/2010	11/2012	2 вкупно 1 редовно вработен	300.000-2010 1.885.000 -2011

		Програмата			1 ново вработување	1.720.000 – 2012
10. Кампањи за подигање на јавната свест и одбележување на значајни датуми и настани за заштитата на животната средина и изработка и печатење на брошури, прирачници и други помошни материјали;	Канцеларија за комуникации со јавноста (ККЈ)	Министерства НВО ЕЛС	1/2010	12/2012	5 редовно вработени	2.000.000-2010 2.000.000-2011 2.000.000-2012
11. Набавка на канти и контејнери			2/2010	11/2012	1 редовно вработен	20.000.000-2011 20.000.000-2012
12. Изработка на спотови за подигање на јавната свест – реализација на кампањи за заштита на животната средина			2/2010	11/2012	1 редовно вработен	1.000.000-2010 7.000.000-2011 7.000.000-2012
13.Имплементација на Протоколот за водење регистри за испуштање и трансфер на загадувачки материји	МИЦЖС	Министерства Меѓународни институции	2/2011	11/2012	1 ново вработување	120.000 -2011 150.000-2012
14.Операционализација на инструментот за ИПА	ССПК СОРИ	Министерства Меѓународни институции	2/2010	11/2012	2 редовно вработени	1.000.000-2010 700.000-2011 700.000-2012
15. Одржување на обуки и семинари од областа на животната средина	МЖСПП	ЗЕЛС ЕЛС	2/2010	11/2012	3 редовно вработени	1.000.000-2011 1.000.000-2012

<p>16. Соработка со ЕЛС и НВО за проекти од областа на животната средина , активно учество на ЕЛС во изработка на регулативата и спроведување на кампањите од областа на животната средина, зајакнување на капацитетите, инвестирање и оценка на состојбите со животната средина.</p>	<p>Сите сектори во министерството</p>	<p>ЗЕЛС ЕЛС НВО</p>	<p>2/2010</p>	<p>11/2012</p>	<p>6 редовно вработени</p>	<p>1.500.000-2010 1.500.000-2011 1.500.000-2012</p>
<p>17.Соработка со ГЕФ</p> <ul style="list-style-type: none"> - предлагање на активности на национално ниво по усвоени одлуки - програмирање на проекти во рамки на ГЕФ РАФ и кофинансирање на одобрени проекти 	<p>ССПК СОРИ УЖС</p>	<p>Министерства Меѓународни организации присутни во РМ</p>	<p>2/2011</p>	<p>11/2012</p>	<p>3 редовно вработени</p>	<p>2.000.000-2011 2.000.000-2012</p>
<p>18. Вклучување на РМ (МЖСПП) во Агенциите и Програмата на Заедницата LIFE+</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одржување на обука за LIFE+ - Подготовка на проект за аплицирање во Програмата (во соработка со FORMEZ) 	<p>ССПК СОРИ СЕУ</p>	<p>Министерства Меѓународни организации присутни во РМ</p>	<p>2/2011</p>	<p>11/2012</p>	<p>3 редовно вработени</p>	<p>300.000-2011 300.000-2012</p>
<p>19. Одржување на пречистителната станица во Јегуновце - Пречистување на отпадни води загадени со Сг6+</p>	<p>УЖС</p>	<p>/</p>	<p>2/2010</p>	<p>11/2012</p>	<p>1 редовно вработенен</p>	<p>5.000.000-2010 6.000.000-2011 6.000.000-2012</p>

20.Спроведување на Нацрт-акционен план за имплементација на основните задачи на Конвенцијата за прекуграничните последици од индустриските несреќи и национална легислатива од областа на превенцијата и контролата на индустриските несреќи	УЖС	Министерства, ЦУП, ДЗС, ЗЕЛС	1/2011	12/2012	2 редовно вработени	6.000.000-2011 6.000.000-2012
21.Етаблирање на база на податоци на инсталации и хемикалии третирани со Конвенцијата за прекуграничните последици од индустриските несреќи и Директивата на Советот за контрола на опасностите од хаварии со присуство на опасни супстанции	УЖС	Министерства	1/2011	12/2012	2 редовно вработени	6.000.000-2011 6.000.000-2012
22.Спроведување на Национален план за имплементација на стратешкиот пристап во управувањето со хемикалиите на меѓународно ниво (SAICM)	УЖС	Министерства	1/2011	12/2012	2 редовно вработени	6.000.000-2011 6.000.000-2012
23.Проект за развивање на план за управување со отпад од електрична и електронска опрема и управување со отпадни батерии и акумулатори	УЖС СОРИ	Министерства	1/2010	12/2010	2 редовно вработени	2.000.000-2010
23. Оперативни трошоци за вработените во МЖСПП	Дел на сектори и органи во состав		1/2010	12/2012		39.275.000-2010 40.000.000-2011 40.000.000-2012
24. Издавање на стручна литература (книги) од областа на животната средина	Сите сектори и органи во состав	Влада на РМ	1/2010	12/2010		

Вкупно активности во тековната година:					64.575.000,00
Вкупно активности во следната година:					116.805.000,00
Вкупно активности во година 2:					121.370.000,00
Вкупно за резултат			1/2010	12/2012	302.750.000,00

Резултат 1:	Показател за успешност:
Спроведување на Потпрограма за унапредување на животната средина	Број на донесени стратегии, планови и посебни програми од областа на животната средина и реализирани проекти
	Број на спроведени постапки согласно законите од областа на животната средина

Резултат 2: Спроведување на подпрограмата Учество во работата на меѓународни организации и тела за заштита на животната средина, конференции, билатерална и прекугранична соработка во рамките на предпристапна помош.

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток	Крај	човечки	Финансиски [MKD]
			(месец/година)	(месец/година)		
1. Учество на Министерството за животна средина и просторно планирање во Советот на Европа каде што Република Македонија ќе биде преседавач	Сите сектори и органи во состан на министерството	МНР	1/2010	12/2010	15 редовно вработени	2.850.000
1. Соработка со Европската агенција за животна средина	МИЦЖС	Стручни	1/2010	12/2012	11 – вкупно	

средина, учество на состаноци и известување во доменот на протекот на приоритетни податоци и информации, во рамките на EIONET мрежата		институции			кои работат на собирање и обработка на податоците	1.000.000-2010 150.000-2011 150.000-2012
2.Учество во работата на телата на UN (UNEP, UNIDO, UNDP,UNESKO), GEF во работата на Секретаријатите на потпишаните меѓународни договори, Комисија за одржлив развој при УН	Сите сектори и органи во состан на министерството	МНР Меѓународни организации присутни во РМ	1/2010	12/2012	15 редовно вработени	3.000.000-2010 2.500.000-2011 2.000.000-2012
3.Учество во работата на Оперативниот тим за програмирање на ИПА Компонента 2 и 3, учество во обуки за ИПА, програмирање, изработка на проекти за финансирање и сл	ССПК СОРИ	Министерства	2/2010	11/2012	4 редовно вработени	200.000-2010 800.000-2011 800.000-2012
4.Потпишување на протоколи и меморандуми за соработка на билатерално ниво	ССПК	Министерства (МНР) СЕП	2/2010	11/2012	3 редовно вработени	100.000-2010 1.000.000-2011 1.500.000-2012
5.Членарини и учество во организации на билатерално и мултилатерално ниво од областа на животната средина	СПП	Министерства	2/2010	11/2012	10 редовно вработени	100.000-2010 1.000.000-2011 1.500.000-2012
Вкупно активности во тековната година:						8.250.000

Вкупно активности во следната година:					5.450.000
Вкупно активности во година 2:					4.950.000
Вкупно за резултат 2			1/2010	11/2012	18.650.000,00

Резултат 2: Учество во работата на меѓународни организации и тела за заштита на животната средина, конференции и др.	Показател за успешност: Реализирани активности за спроведување на обврските од потпишаните меѓународни договори
--	---

Резултат 3: Спроведување на Потпрограма за инвестиции во животна средина

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [MKD]
1.Изработка на документација и изградба на канализациони системи и пречистителни станици во градот Тетово обезбедени од ИПА Компонента 3	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2012	2 редовно вработени	199.875.000
	ССПК	ЕЛС				199.875.000
	УЖС	НВО				199.875.000
2.Изработка на документација и изградба на канализациони системи и пречистителни станици во градовите Битола обезбедени од	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2012	2 редовно вработени	240.875.000
	ССПК	ЕЛС				240.875.000

ИПА Компонента 3	УЖС	НВО				240.875.000
2. Финансирање изградба на објекти за заштита и унапредување на животната средина (депонии, пречистителни станици и др)	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2012	2 редовно вработени	20.000.000-2011
	УЖС	ЕЛС НВО				20.000.000-2012
3. Изградба на пречистителна станица во Прилеп	ССПК	Министерства	2/2010	12/2010	2 редовно вработени	23.000.000-2010
	СОРИ	СЕП ЕЛС НВО				
4 Санирање на жешки еколошки точки	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2012	3 редовно вработени	6.500.000-2011
	УЖС	ЕЛС Индустија				7.000.000-2012
5. Пошумување	УЖС	Министерства	1/2010	12/2012	2 редовно вработени	5.000.000-2011
		НВО				5.000.000-2012
6.Изградба на пречистителна станица во н.м. Волково-Ѓорче Петров	ССПК	Министерства	1/2010	12/2012	2 редовно вработени	35.000.000-2010
	СОРИ					85.000.000-2011 106.750.000-2012
7.Изградба на пречистителна станица во Сарај	ССПК	Министерства	1/2010	12/2011	2 редовно	20.000.000-2010

	СОРИ				вработени	256.750.000-2011 80.000.000-2010
8. Санација и рекултивација на старото јаловиште од РОЦ "Злетово" во Пробиштип	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2010	2 редовно вработени	7.000.000-2011
9. Изградба на бунари во месноста Паљурци за дополнување на нивото на водата на Дојранско езеро како и за потребите за наводнување	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2011	2 редовно вработени	34.000.000-2010 145.000.000-2011
10. Изградба на пречистителна станица во град Гевгелија	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2010	2 редовно вработени	1.000.000-2010 2.000.000-2011
11. Пречистување и отстранување на трска и рогос со песочување на плажите во Дојранско езеро	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2011	2 редовно вработени	6.000.000-2010 6.500.000-2011
12. Картографирање на дел од дното на Преспанско езеро	СОРИ УЖС ССПК	Министерства	1/2010	12/2010	2 редовно вработени	1.000.000-2010 2.000.000-2011
13. Изградба на бунари за вода во н.м Порој	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2010	2 редовно вработени	4.000.000-2010

14. Изградба на канализациона мрежа во н.м Наколец –Ресен	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2010	2 редовно вработени	6.000.000-2011
15. Изградба на водоснабдителен систем во н.м Желино-Тетово	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2010	2 редовно вработени	3.500.000-2010
16. Изградба на канализациона мрежа во н.м Мороиште општина Струга	СОРИ	Министерства	1/2011	12/2011	2 редовно вработени	8.000.000-2011
17. Изградба на убоден канал во Арачиново	СОРИ	Министерства	1/2010	12/2010	2 редовно вработени	5.000.0000-2010 35.000.000-2011
Вкупно активности во тековната година:						573.250.000
Вкупно активности во следната година:						1.023.500.000
Вкупно активности во година 2:						659.500.000
Вкупно за резултат 3			1/2010	12/2012		1.597.409.500,00

Резултат 3: Спроведување на Потпрограма инвестиции во животната средина	Показател за успешност: Број на реализирани проекти за инвестиции во животната средина и воспоставени системи за управување со квалитетот на водите, воздухот и почвата
---	---

Резултат 4: Спроведување на Потпрограма Дојранско Езеро

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [MKD]
1. Работа на хидросистем Дојранско Езеро	УЖС	ЕЛС	1/2010	12/2010	2 редовно вработени	40.000.000
Вкупно активности во тековната година:						40.000.000
Вкупно активности во следната година:						/
Вкупно активности во година 2:						/
Вкупно за резултат 4			1/2010	12/2010		40.000.000

Резултат 3: Спроведување на Потпрограма Дојранско Езеро

Показател за успешност:

Степен на реализација на активностите предвидени со подпрограмата

Резултат 5: Спроведување на Подпрограма Изградба на каскадни прегради на реката Вардар

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [MKD]
1. Изградба на каскадни прегради на реката Вардар	СОР СОРИ	Министерства	1/2010	12/2012	2 редовно вработени	229.229.500
Вкупно активности во тековната година:						20.000.000
Вкупно активности во следната година:						209.229.500
Вкупно активности во година 2:						/
Вкупно за резултат 5			1/2010	12/2011		229.229.500

Резултат 5: Спроведување на каскадни прегради на реката Вардар	Показател за успешност: Степен на реализација на проектот
--	---

Резултат 6: Спроведување на Подпрограма Изградба на приклучок од бунарите до филтер станица за вода за град Гостивар

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [MKD]
1. Изградба на приклучок од бунарите до филтер станица за вода за град Гостивар	СОР СОРИ	Министерства	2/2010	11/2011	2 редовно вработени	5.000.000 - 2010 30.000.000-2011
Вкупно активности во тековната година:						5.000.000
Вкупно активности во следната година:						30.000.000
Вкупно активности во година 2:						/
Вкупно за резултат 6			1/2010	12/2011		35.000.000,00

Резултат 6: Изградба на приклучок од бунарите до филтер станица за вода за град Гостивар	Показател за успешност: Степен на реализација на проектот
--	---

Резултат 7: Спроведување на потпрограмата Усвојување на правото на ЕУ и Изградба на национален систем за еко-етикетирање на производи и услуги

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток	Крај	човечки	финансиски МКД
			(месец/година)	(месец/година)		
1. Донесување на Закон за управување со отпадни батерии и акумулатори	Сектор за ЕУ (СЕУ)	Министерства Секретаријат за европски прашања (СЕП); Секретаријат за законодавство (СЗ) Стопанските комори во РМ	1/2010	11/2010	2 редовно вработени (Работна група животна средина, НПАА)	500.000-2010
2. Донесување на Закон за управување со електрична и електронска опрема	СЕУ	Министерства; СЕП СЗ Стопанските комори во РМ	1/2011	12/2011	2 редовно вработени (РГЖС, НПАА)	500.000-2011
3. Измена и дополна на постојни закони	СЕУ	Министерства СЕП СЗ	1/2010	12/2012	2 редовно вработени (РГЖС, НПАА)	480.000-2011 440.000-2012

		Стопанските комори во РМ				
4. Донесување на подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за животна средина; Законот за заштита на природата; Законот за квалитет на амбиентниот воздух; Закон за води Закон за управување со отпад, Закон за бучава во животната средина, Закон за генетски модифицирани организми, Закон за хемикалии, Закон за пакување и отпад од пакување, Закон за отпадни батерии и акумулатори, Закон за управување со отпад за електрична и електронска опрема	СЕУ	Министерства СЕП	1/2010	12/2012	1 редовно вработен	650.000-2011 650.000-2012
5. Обука Управување со отпад од пакување на правни и физички лица на централно и локално ниво – четири обуки за 60 лица	СЕУ	Министерства; Стопанските комори во РМ	1/2010	12/2012	5 редовно вработени (РГЖС, НПАА)	300.000-2011 300.000-2012
6. Обука управување со отпадни батерии и акумулатори на правни и физички лица на централно и локално ниво – четири обуки за 60 лица	СЕУ	Министерства; Стопанските комори во РМ	1/2010	12/2012	5 редовно вработени (РГЖС, НПАА)	300.000-2011 300.000-2012

7. Обука управување со отпад од електрична и електронска опрема на правни и физички лица на централно и локално ниво – четири обуки за 60 лица	CEY	Министерства; Стопанските комори во РМ	1/2010	12/2012	5 редовно вработени (РГЖС, НПАА)	300.000-2011 300.000-2012
8. Обука за спроведување на прописите до областа на животната средина	CEY	Министерства; Стопанските комори во РМ	1/2010	12/2012	5 редовно вработени (РГЖС, НПАА)	1.000.000-2011 1.000.000-2012
9. Распишување на јавни огласи за изработка на три студии/годишно за еколошки критериуми за одредени производи и услуги како приоритетни за доделување на еко- ознаки.	CEY	Министерства Стопанските комори во РМ	7/2010	11/2012	2 редовно вработени	300.000-2010 480.000- 2011 440 000- 2012
10. Донесување на по три национални еколошки критериуми годишно за доделување на еко-озанак и нивна промоција.	CEY	Министерства Стопанските комори во РМ	2/2010	11/2012	2 редовно вработени	200.000-2010 480.000 -2011 440 000- 2012
11. Доделување на национална еколошка ознака на производи и услуги	CEY	Министерства Индустија	2/2011	11/2012	2 редовно вработени	480.000 -2011 440 000 -2012
12. Обука на државни службеници во однос на правилата и процедурите за еко-етикетирање на	CEY	Министерства	5/2011	11/2012	2 редовно вработени	480.000 -2011

производи и услуги						440 000- 2012
13. Обука на државен службеник од МЖСПП во Генералниот Директорат за животна средина на ЕК во Брисел	СЕУ	Министерства; Стопанските комори во РМ	1/2011	12/2012	1редовно вработен	800.000-2011 800.000-2012
Вкупно активности во тековната година:						1.000.000
Вкупно активности во следната година:						6.250.000
Вкупно активности во година 2:						5.550.000
Вкупно за резултат 7:			1/2010	11/2012		12.800.000,00

Резултат 7: Усвојување на правото на ЕУ Изградба на национален систем за еко-етикетирање на производи и услуги	Показател за успешност: Број на донесени закони и подзаконски акти усогласени со законодавството на ЕУ Број на донесени национални критериуми за доделување на еколошка ознака на производи и услуги и број на доделени национални еколошки ознаки.
---	--

Резултат 8.Спроведување на потпрограмата Реализација на законските обврски во однос на издавање на дозволи, согласности и мислења

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [MKD]
1. Имплементација на законските обврски за издавање согласности, мислења и дозволи при постапките за ОВЖС и ИСКЗ	Управа за животна средина (УЖС)	Министерства	1/2010	12/2012	6 редовно вработени	800.000-2010 1.200.000-2011 1.500.000-2012
2.Имплементација на законските обврски за издавање дозволи за увоз, извоз и транзит на опасен отпад, дозволи Д4 и дозволи за преработка и складирање на отпад, дозволи за заштитени видови и сл. -Имплементација на законските обврски за издавање дозволи за увоз, извоз на хемикалии и опрема која содржи опасни хемикалии	УЖС	Министерства	1/2010	12/2012	4 редовно вработени	300.000-2011 350.000-2012
3. Доделување на награди и признанија за достигнувања во областа на заштита и унапредување на животната средина.	СКЈ	/	1/2010	12/2012	2 редовно вработени	500.000-2010 1.700.000-2011 1.800.000-2012
4. Оперативни трошоци за вработените во МЖСПП	Дел од сектори и органи во состав		1/2010	12/2012		39.275.000-2010 40.000.000-2011

						45.000.000-2012
5. Поддршка на проекти на ЕЛС и НВО	Сите сектори и органи во состав		1/2010	12/2012		1.500.000-2011 1.500.000-2012
Вкупно активности во тековната година:						40.575.000
Вкупно активности во следната година:						44.700.000
Вкупно активности во година 2:						50.150.000
Вкупно за резултат 8			1/2010	11/2012		135.425.000,00

Резултат 8: Реализација на законските обврски во однос на издавање на дозволи, согласности и мислења од МЖСПП.	Показател за успешност: Број на издадени согласности по елаборати за ОВЖС, дозволи за ИСКЗ, дозволи за увоз и транзит на опасен отпад и Д4 дозволи, дозволи за заштитени видови и сл.
--	---

Резултат 9 : Спроведување на подпрограмата Спроведување на законодавството преку спроведување на прекршочни постапки

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [МКД]
1.Спроведување на прекршочни постапки	СЕУ	Министерства	1/2011	11/2012	3 редовно	660.000-2011

		Единиците на локална самоуправа (ЕЛС)			вработени	660.000-2012
2.Изрекување на прекршочни санкции	СЕУ	Министерства ЕЛС	1/2011	11/2012	3 редовно вработени	720.000-2011 660.000-2012
3.Обука на државни службеници на централно и локално ниво за спроведување на прекршочната постапка согласно законите од областа на животната средина	СЕУ	Министерства, ЕЛС	1/2011	11/2012	3 редовно вработени	720.000-2011 670.000-2012
Вкупно активности во тековната година:						/
Вкупно активности во следната година:						2.100.000
Вкупно активности во година 2:						1.990.000
Вкупно за резултат 9			1/2010	11/2012		4.090.000,00

Резултат 9: Спроведување на законодавството преку спроведување на прекршочни постапки	Показател за успешност: Број на спроведени прекршочни постапки
---	--

Резултат 10: Спроведување на подпрограмата Инспекциски надзор

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [МКД]
Надзор врз работата на производни и услужни објекти во однос на спроведувањето на нивните законски обврски	Државен Инспекторат за животна средина (ДИЖС) ЕЛС (овластени инспектори за животна средина)	ЕЛС	2/2010	12/2012	15 редовно вработени	1.200.000-2010 300.000-2011 300.000-2012
2.Надзор врз правните лица одговорни за одржување на националните паркови, парк шуми, орнитолошки резервати и други заштитени подрачја со закон.	ДИЖС, ЕЛС УЖС	ЕЛС Национални паркови	2/2010	12/2012	7 редовно вработени	1.000.000-2010 300.000-2011 300.000-2012
3.Воспоставување соработка со соседните земји во однос на инспекцискиот надзор и потпишување на протоколи за соработка	ДИЖС, ЕЛС	МНР СЕП	2/2010	12/2012	2 редовно вработени	200.000-2011 200.000-2012
Вкупно активности во тековната година:						2.950.000
Вкупно активности во следната година:						800.000

Вкупно активности во година 2:					800.000
Вкупно за резултат 10			1/2010	11/2012	4.550.000,00

Резултат 10: Инспекциски надзор	Показател за успешност: Број на инспекциски надзори над спроведување на законските обврски на правните и физички лица за заштита на животната средина
---	---

Програма животна средина

Вкупно активности во тековната година: 39	
Вкупно активности во следната година: 65	
Вкупно активности во година 2: 53	

Потребни финансиски средства (МКД)	2010	2011	2012
	754.850.000,00	1.558.104.500,00	842.320.000,00

Потребните финансиски средства за реализирање на активностите од програмата 1 од стратешкиот план се обезбедени од буџетските програми: 10 администрација за успешно реализирање на законите од областа на животната средина, програма 20 унапредување на животната средина се финансираат активности за потпишување на билатерални и мултилатерални договори, како и за поддршка на спроведување на ИПА компонентата и за одредени проекти, 40 мониторинг се финансираат активности од Глобе програмата и 50 програмна финансиските средства се користат за инспекциски надзор, прекугранични влијанија како и потпишување на договори од областа на инспекцискиот надзор. Додека пак, со буџетската програма 21 заедно со подпрограмата 2А се финансираат капитални проекти (пречистителни станици и канализациони мрежи), а со подпрограмата 2Б се финансира работењето на хидросистемот на Дојранско езеро и за изградба на дополнителни бунари во н.м Паљурци. Проектите за проектирање и изведба на канализациони системи и пречистителни станици за градовите Тетово и Битола се обезбедуваат средствата од ИПА компонента 3. Финансиските средства за комунални услуги, материјални трошоци тековно одржување и обука на вработените се обезбедени преку буџетската програма 10 администрација.

2.3 План за спроведување на програма ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ и ПИС

2.3 А: Оправданост и дизајн на Програмата за Просторно планирање

Образложение: Програмата **ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** произлегува од: Програмата за спроведување на Просторниот План на Република Македонија 2008-2010 год. донесена на Владина седница на 12.02.2008 год. бр. 19-813/1.

1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2008 година

Интеграција во Европска унија и НАТО

2. НПАА

/
<p>3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основната стратешка определба на Просторниот План на РМ е остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата и обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција о соседните и останатите европски земји - Просторниот План на РМ, како највисок стратешки документ од областа на планирањето на просторот представувава "просторен устав", долгорочен, интегрален и развоен документ - Утврдување на рамномерен и одржлив просторен развој на државата - Определување на намената, како и уредување и користење на просторот - Задолжително усогласување на соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на планови од пониско ниво, со Просторниот План на РМ

<p>Назив на Програмата: Просторни планови и ПИС</p> <p>1. Подпрограма Просторни планови и ПИС</p>	<p>Цел на Програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ефикасно спроведување на политиката на планирање и уредување на просторот на РМ. - Реализацијата на оваа програма е преку изготвување и донесување на Просторни планови на региони, општини, национални паркови, речни сливови и подрачја од посебен интерес на државата. Стандардизирање и интегрирање на просторните податоци во министерството
--	--

Програмата е	хоризонтална
--------------	--------------

2.3 Б: План за спроведување на ПРОГРАМА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ и ПИС

Резултат 1: Изготвување на просторни планови на региони и зајакнување на ПИС

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Изработка на Просторен План за Охридско Преспански регион - Предлог фаза	СПП	-Агенција за планирање на просторот (АПП) -Министерства	1/2011	12/2012	2 редовно вработени од СПП и -работен-тим од АПП	2.000.000-2011 2.300.000-2012
2.Изработка на просторен План на Скопски регион - Предлог План	СПП	-АПП -Министерства -ЕЛС -научно-стручни институции	1/2010	12/2010	2 редовно вработени од СПП -работен-тим од АПП -научно-стручни лица	4.000.000-2010
4. Изготвување на Годишни извештаи за спроведување на Просторен план на Република Македонија (за секоја година посебен Годишен	СПП	-АПП -Министерства	1/2010	12/2012	2 редовно вработени од СПП	1.000.000-2010 3.000.000-2011

извештај)		-ЕЛС -научно-стручни институции и др.			-работен-тим од АПП	3.000.000-2012
5. Изготвување на Програма за соработка со ЕЛС (за секоја година посебна Програма)	СПП	ЕЛС	1/2011	12/2012	2 редовно вработени од СПП	400.000-2011 400.000-2012
6. Изготвување на двогодишна Програма за спроведување на Просторниот Плана на РМ 2011-2013	СПП	-АПП -Министерства	1/2011	12/2011	2 редовно вработени од СПП -работен-тим од АПП	3.000.000-2011
7. Измени и дополнувања на просторниот план на РМ	СПП	Министерства	1/2011	12/2012	2 редовно вработени	20.000.000-2011 30.000.000-2012
8. Соработка со Европската Агенција за животна средина (ЕЕА) во проектот CLC2006, фотоинтерпретација на сателитски снимки и утврдување на земјината покривка во Р.Македонија согласно номенклатурата на ЕЕА.	СПИС	Министерства	1/2011	11/2012	2 редовно вработени	100.000-2011 100.000-2012
9. Аквизиција на просторни податоци согласно програмата на Министерството за валоризација и ревалоризација на заштитените подрачја во	СПИС	Министерства	1/2011	11/2012	2 редовно вработени	50.000-2011 50.000-2012

Р. Македонија.						
10 ГИС интеграција на просторните податоци во министерството и нивно ВЕБ презентирање	СПИС	Министерства	1/2010	11/2012	2 редовно вработени	1.000.000-2011 1.000.000-2012
10. Оперативни трошоци за вработените во секторот за просторно планирање			1/2010	12/2012	9 редовно вработени	5.800.000-2010 6.500.000-2011 7.000.000-2012
Вкупно активности во тековната година:						10.800.000
Вкупно активности во следната година:						36.050.000
Вкупно активности во година 2:						43.850.000
Вкупно за резултат 1			1/2010	11/2012		90.700.000,00

Резултат 1: Изготвување на просторни планови на региони и зајакнување на ПИС	Показател за успешност: 3 (три) просторни планови на региони Зајакнат просторен информативен систем
--	--

Резултат 2: Изготвување на просторни планови за општини

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [MKD]
1.Изготвување на Просторен План за општина Василево -Нацрт и Предлог План	СПП	-АПП -Министерства -ЕЛС -научно-стручни институции и др.	1/2011	12/2012	2 редовно вработени од СПП -работен-тим од АПП -научно-стручни лица	1.500.000-2011 300.000-2012
2.Изготвување на Просторен План за општина Ново Село -Нацрт и Предлог План	СПП	-АПП -Министерства -ЕЛС -научно-стручни институции и др.	1/2011	12/2012	2 редовно вработени од СПП -работен-тим од АПП -научно-стручни лица	1.000.000-2011 492.000-2012
3.Изготвување на Просторен План за општина Босилово -Нацрт и Предлог План	СПП	-АПП -Министерства	1/2011	12/2012	2 редовно вработени од СПП	800.000-2011 800.000-2012

		-ЕЛС -научно-стручни институции и др.			-работен-тим од АПП -научно-стручни лица	
4.Изготвување на Просторен План за општина Струмица -Нацрт и Предлог План	СПП	-АПП -Министерства -ЕЛС -научно-стручни институции и др.	1/2011	12/2012	2 редовно вработени од СПП -работен-тим од АПП -научно-стручни лица	2.300.000-2011 2.300.000-2012
5.Изготвување на Просторен План за општина Прилеп -Нацрт и Предлог План	СПП	-АПП -Министерства -ЕЛС -научно-стручни институции и др.	1/2011	12/2012	2 редовно вработени од СПП -работен-тим од АПП -научно-стручни лица	8.000.000-2011 8.760.000-2012
6.Изготвување на Просторен План за општина Битола -Нацрт и Предлог План	СПП	-АПП -Министерства -ЕЛС -научно-стручни	1/2011	12/2012	2 редовно вработени од СПП -работен-тим од	5.500.000-2011 5.500.000-2012

		институции и др.			АПП -научно-стручни лица	
Вкупно активности во тековната година:						/
Вкупно активности во следната година:						22.100.000
Вкупно активности во година 2:						18.152.000
Вкупно за резултат 2			1/2010	12/2012		40.252.000,00

Резултат 2: Изготвување на просторни планови на општини	Показател за успешност: 6 (шест) просторни планови на општини
---	---

Резултат 3: Изготвување на просторни планови за национални паркови и посебно вредни предели

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	Финансиски [MKD]
1. Изработка на просторен План за Националниот парк Маврово	СПП	-АПП	1/2011	12/2011	2 редовно вработени	15.000.000-2011

-Подготвителни работи и документациона основа -Нацрт и Предлог План		-Министерства -ЕЛС -научно-стручни институции и др.			од СПП -работен-тим од АПП -научно-стручни лица	
2 Изработка на Просторен План за националниот Парк Галичица -Подготвителни работи и документациона основа -Нацрт и Предлог План	СПП	-АПП -Министерства -ЕЛС -научно-стручни институции и др.	1/2011	12/2012	2 редовно вработени од СПП -работен-тим од АПП -научно-стручни лица	2.500.000-2011 2.690.000-2012
3 Изработка на Просторен План за националниот Парк Пелистер -Подготвителни работи и документациона основа -Нацрт План	СПП	-АПП -Министерства -ЕЛС -научно-стручни институции и др.	1/2011	12/2012	2 редовно вработени од СПП -работен-тим од АПП -научно-стручни лица	1.500.000-2011 1.500.000-2012
Вкупно активности во тековната година:						/
Вкупно активности во следната година:						19.000.000
Вкупно активности во година 2:						4.190.000
Вкупно за резултат 3			1/2010	12/2012		23.190.000,00

Резултат 3: Изготвување на просторни планови на национални паркови и заштитени предели	Показател за успешност: 3 (три) просторни планови на национални паркови и заштитени предели
---	---

Програма просторно планирање

Вкупно активности во тековната година: 3	
Вкупно активности во следната година: 18	
Вкупно активности во година 2: 17	

Потребни финансиски средства (МКД)	2010	2011	2012
	10.800.000,00	77.150.000,00	66.192.000,00

За финансирање на активностите од програма 2 од стратешкиот план се покриени од буџетската програма 30 просторни планови и од програма 20 унапредување на животната средина. Финансиските средства за комунални услуги, материјални трошоци тековно одржување и обука на вработените се обезбедени преку буџетската програма 10 администрација

2.4 План за спроведување на Програма Мониторинг

2.4 А: Оправданост и дизајн на Програмата Мониторинг

Образложение: ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ произлегува од:

1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2010 година

Интеграција во Европска унија и НАТО

2. НПАА

/

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:

- Заштита и унапредување на животната средина преку имплементација на стратегии, програми и планови
- Постигнување на стандардите на ЕУ за квалитет на животна средина, природата и одржлив развој преку спроведување на законодавството
- Развивање на институционалните и административните капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот

Назив на Програмата: Програма за мониторинг на животната средина

Цел на Програмата: Континуирано следење на квалитетот на сите медиуми на животната средина (воздух, вода, почва, вибрации) и негово унапредување и развој согласно препораките и методологиите на ЕУ и УНЕЦЕ.

Програмата е

хоризонтална

Резултат 1: Спроведување на Програмата мониторинг и информативни системи

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток	Крај	човечки	финансиски МКД
			(месец/година)	(месец/година)		
1.Редовно одржување на мониторинг системот за воздух и дооформување на Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздух со рурални автоматски мониторинг станици	МИЦЖС	Министерства	1/2010	12/2012	8 вработени	1.000.000-2010 29.400.000-2011 31.800.000-2012
2.Одржување и надополнување на Катастарот на загадувачи и загадувачки супстанции во воздухот и спроведување на методологијата CORINAIR;	МИЦЖС УЖС	Министерства Индустрija	1/2010	12/20112	2 редовно вработени	3.000.000-2010 1.800.000-2011 1.800.000-2012
3. Одржување и надополнување на Катастарот на создавачи на цврст отпад	МИЦЖС УЖС	Министертва ЕЛС Индустрija	1/2011	12/2012	2 редовно вработени	400.000-2011 400.000-2012
4.Надградба на Катастар на загадувачи на отпадни води	МИЦЖС УЖС	/	2010	2011	2 редовно вработени	1.000.000-2010 800.000-2011

5. Воспоставување и одржување на катастар и карта на заштитени подрачја	МИЦЖС УЖС	Министерства Органи во област природа	1/2011	12/2012	2 редовно вработени	800.000-2011 800.000-2012
6. Воспоставување и одржување на катастар и карта на загадувачи на почва	МИЦЖС УЖС	Министерства ЕЛС	1/2010	12/2011	2 редовно вработени	600.000-2011 600.000-2012
7. Воспоставување и одржување на катастар и карта на создавачи на бучава односно карта на бучавост во урбани средини	МИЦЖС УЖС	Министерства	1/2011	12/2012	2 редовно вработени	1.000.000-2011 1.000.000-2012
8. Ажурирање и надополнување на индикаторите за животна средина	МИЦЖС	Министерства Статистика	1/2011	12/2012	11 кои работат на собирање и обработка на податоци	1.250.000-2011 1.250.000-2012
9. Спроведување на Оперативна програма за мерење и следење на нивоата на бучава на подрачјето на Република Македонија	МИЦЖС УЖС	Министерства	2/2011	11/2012	2 редовно вработени	 500.000-2011 500.000-2012
10. Надоградба на постојната опрема за ГПС мерења и аквизација на просторни податоци и нивно прозводство за потребите на министерството	Служба за просторен информативен систем	Министерства	2/2011	11/2012	2 редовно вработени	520.000-2011 520.000-2012
11. Публикување на информации на извештаи и информации за животната средина на министерството	МИЦЖС	/	2/2011	11/2012	11- редовно вработени	720.000-2011 720.000-2012

12 Пристап и опремување на сите вработени на МЖСПП со компјутерска опрема, интернет услуги и развој на софтверски апликации за имплементација на Стратегија за управување со податоци за животна средина	МИЦЖС	/	2/2011	12/2012	3 редовно вработени	10.000.000-2011 10.000.000-2012
13. Воспоставување на систем и одржување на информатичка технологија	МИЦЖС	/	1/2010	12/2012	3 редовно вработени	820.000-2011 820.000-2012
14. Собирање и обработка на податоци од сите медиуми на животната средина	МИЦЖС	Стручни институции ЕЛС	1/2011	11/2012	1 редовно вработен (10 нови вработувања)	300.000 – 2011 300.000 – 2012
15. Проект – Мониторинг систем на реките во РМ, доопремување (фини градежни зафати, инфраструктурни приклучоци и усогласување на инсталираните елементи и опрема) и ставање во функција на 11 мониторинг станици на реките во Македонија	СОРИ	/	2/2010	11/2012	2 редовно вработени	2.500.000-2010 800.000-2011 800.000-2012
16. Поставување на мониторинг станица за следење на нивото на загаденост на воздухот	МИЦЖС		2/2010	11/2010	2 редовно вработени	2.500.000

16. Оперативни трошоци, трошоци за спроведување на програмата	МИЦЖС		2010	2012		20.000.000-2010 20.000.000-2011 20.000.000-2012
Вкупно активности во тековната година:						30.000.000
Вкупно активности во следната година:						60.710.000
Вкупно активности во година 2:						71.310.000
Вкупно за резултат 1:			1/2010	11/2012		171.020.000,00

Резултат 1: Спроведување на Програмата мониторинг и информативни системи	Показател за успешност: Воспоставен информативен систем Воспоставени мониторинг системи на медиуми и области од животната средина
--	--

Програма мониторинг

Вкупно активности во тековната година: 6	
Вкупно активности во следната година: 16	
Вкупно активности во година 2: 15	

Потребни финансиски средства (МКД)	2010	2011	2012
	30.000.000,00	69.710.000,00	71.310.000,00

За успешно реализирање на активностите на оваа програма се обезбедени средства од буџетската програма 40 мониторинг, а пак се предвидени од програмата 21 унапредување на животна средина подпрограма 2А за одржување на мониторинг станиците, а додека пак за поставување на нови мониторинг станици се предвидени средства од подпрограмата 2Б. Финансиските средства за комунални услуги, материјални трошоци тековно одржување и обука на вработените се обезбедени преку буџетската програма 10 администрација.

2.5 План за спроведување на Програма за Инвестирање

2.5 А: Оправданост и дизајн на Програмата за инвестирање

Образложение: ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ произлегува од:

1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2010 година

Интеграција во Европска унија и НАТО

2. НПAA

/

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:

- Заштита и унапредување на животната средина преку имплементација на стратегии, програми и планови
- Постигнување на стандардите на ЕУ за квалитет на животна средина, природата и одржлив развој преку спроведување на законодавството
- Интегрирање на политиката за животна средина во останатите секторски политики
- Подигнување на јавната свест и едуцирање на јавноста за правата и обврските во насока на заштита на животната средина, природата и просторот
- Развивање на институционалните и административните капацитети во функција на заштита на животната средина, природата и планирање на просторот
- Зголемување на нивото на инвестиции во животната средина

Назив на Програмата: Програма за инвестирање во животната средина	Цел на Програмата: Финансирање и реализација на активности и проекти од областа на животната средина, а посебно на поттикнување, зачувување, одржливо користење, заштита и унапредување на животната средина, подготовка и развој на програми и проекти за заштита и унапредување на животната средина
--	--

Програмата е	ветикална
--------------	-----------

2.5.Б: План за спроведување на Програмата

Резултат 1: Реализирани проекти во рамки на програмата за инвестирање

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			Почеток	Крај	човечки	финансиски
			(месец/година)	(месец/година)		МКД
<p>1.Реализација на проекти / активности одобрени врз основа на распишан Конкурс за распределба на финансиски средства на правни и физички лица за проекти за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изработка на Планови и Програми со законски основи и поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии - Изработка на Локални Акциони Планови за заштита и унапредување на животната средина на општините(ЛЕАП-и).. - Изработка на проектна документација и нивна реализација за заштита на водите, интегрирано управување со отпад, квалитет на воздух, бучава и заштита на почва. - Спроведување на обуки за едукација на државни службеници и ЕЛС за спроведување на законите од областа на животната средина. - Подршка на активности на невладини организации за заштита и унапредување на животната средина. 	СОРИ	Министертва ЕЛС Секретаријат за законодавство	2/2010	11/2012	4 редовно вработени во министерството	457.500.000

- Заштита на природата и биолошката разновидност						
- Останати активности од областа на животната средина						
Вкупно активности во тековната година:						122.500.000
Вкупно активности во следната година:						165.000.000
Вкупно активности во година 2:						170.000.000
Вкупно за резултат 1:			2/2010	11/2012		457.500.000,00

<p>Резултат 1:</p> <p>Реализирани проекти/активности во рамки на програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изработка на Планови и Програми со законски основи и поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии - Изработка на Локални Акциони Планови за заштита и унапредување на животната средина на општините(ЛЕАП-и).. - Изработка на проектна документација и нивна реализација за заштита на водите, интегрирано управување со отпад, квалитет на воздух, бучава и заштита на почва. - Спроведување на обуки за едукација на државни службеници и ЕЛС за спроведување на законите од областа на животната средина. - Поддршка на активности на невладини организации за заштита и унапредување на животната средина. - Заштита на природата и биолошката разновидност 	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Број на изготвени Планови и Програми за управување со отпад - Број на изготвени и донесени односно усвоени ЛЕАП-и од страна на ЕЛС. - Број на изготвени и реализирани проекти од областите отпад и води. - Број на спроведени обуки. - Број на финансирани и реализирани проекти на НВО. - Број на финансирани активности и заштитени животински и растителни видови и предели.
---	--

Програма за инвестирање

Вкупно активности во тековната година:	
Вкупно активности во следната година:	
Вкупно активности во година 2:	

Потребни финансиски средства (МКД)	2010	2011	2012
	122.500.000,00	165.000.000,00	170.000.000,00
Програмата за инвестирање во животната средина произлегува од Законот за животна средина и средствата се обезбедуваат од страна на министерството, а се наменети за финансирање на проекти од областа на животната средина.			

3. Влијанија врз човечките ресурси

ПРОГРАМА	Резиме на потреба од нови вработувања	Резиме на потреба од прераспределба на вработените	Резиме на потреба од обуки
Администрација	<p>По основ на НПАА 2010-2012-30 вработувања</p> <p>По основ на правична застапеност</p> <p>По друг основ</p>	нема	<ul style="list-style-type: none"> -Обука на државни службеници за подготовка и законодавството; -Обука за телата на ЕУ, правила , процедури и преговарање во Генералниот Директорат за животна средина при ЕК; -Обука на државни службеници за сертификарање на производи и услуги по ИСО стандарди за еко-етикетирање и др - Обука за јазици (албански и англиски) почетен и напреден курс - Обука за MS Office(Word, Exsel, Power Point) - Обука за Државни структури и процеси во јавната администрација - Обука за Стратешко планирање и анализа на политики - Обука за Подготовка на стратешки документи и утврдување на стратешки приоритети - Обука за Планирање и управување со човечки ресурси - Обука за родготовка и спроведување на тендерска документација и договори за проекти - Обука за раководствени техники - Обука за канцелариско и архивско работење во администрацијата Почетна

			- Обука за јавни финансии и финансиско работење
Животна средина	<p>По основ на НПАА 2010-2012 – 99 вработувања</p> <p>По основ на правична застапеност</p> <p>По друг основ</p>	нема	<p>- Обука на ЕЛС за изработка на ЛЕАП-и;</p> <p>- Обука на државни службеници за имплементација на законодавството</p> <p>- Обука на државни службеници за спроведување на ЕИА и ИППЦ процедури и др</p> <p>- Обука на државни службеници за програмирање и имплементација на ИПА</p> <p>- Обука за јазици (албански и англиски) почетен и напреден курс</p> <p>- Обука за MS Office (Word, Excel, Power Point)</p> <p>Обука за мониторинг на заштитени подрачја</p> <p>- Обука за Стручни обуки за мониторинг на заштитените подрачја</p> <p>- Обука за изработка на планови за управување со заштитени подрачја</p> <p>- Обука за водење база на податоци за заштитени подрачја</p> <p>- Обука за НАТУРА 2000</p> <p>- Обука за работа со карта на терен</p> <p>- Обука за водење база на податоци за заштитени подрачја</p> <p>- Обука за НАТУРА 2000</p> <p>- Обука за Евалуација на извештаи за безбедносни мерки</p> <p>- Обука за советници за работа со инструментите со кои располага Лабораторијата како: Гасен Хроматограф со Масен детектор, Течен Хроматограф, Јонски Хроматограф, Спектро флуориметар и Гасен Хроматограф со ФИД и ЕЦД детектор</p> <p>- Обука за ИСО 14001-Палета на Стандарди за животна средина (Осигурување</p>

			<p>на квалитетот и контрола на квалитетот QA/QC</p> <ul style="list-style-type: none"> -Обука на Овластени инспектори за животна средина на локално ниво -Обука на инспектори за заштита на Природата -Обука за интегрирано спречување и контрола на загадувањето -Обука за надзор-хемикалии,SEVESO -Обука за менаџмент со кризи и ризик, индустриски хаварији, природни катастрофи
Мониторинг	<p>По основ на НПAA 2010-2012 – 23 вработувања</p> <p>По основ на правична застапеност</p> <p>По друг основ</p>	нема	<ul style="list-style-type: none"> - Обука на ЕЛС за изработка на ЛЕАП-и; - Обука на државни службеници за имплементација на законодавството - Обука на државни службеници за спроведување на ЕИА и ИППЦ процедури и др - Обука за јазици (албански и англиски) почетен и напреден курс - Обука за MS Office(Word, Exsel, Power Point) - Обуки microsoft(Managing and Maintaining a Microsoft windows Server 2003 Enviroment, Implementing a Microsoft windows Server 2003 Network infrastructure: Network Hosts,Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft windows Server 2003 Network Infrasrukture:Network Services) -Обуки ЛОТУС ДОМИНО(Administering IBM Lotus Domino 6/6.5: Operating Fundamentals, Administering IBM Lotus Domino 6/6.5:Building the Infrastructure) - Обука за Web programming(NET programming,SQL programming, Macromedia Flash 8,Advanced Macromedia Dreamweaver 8.0, PHP programming) -Обуки за државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на

			<p>амбиент возПодготовка на акредитација на калибрациона лабораторија</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обука за Воспоставување на процедурите за обезбедување на квалитет и контрола на квалитет од областа на мониторинг на квалитет на ambiент воздух - Обука за Пресметка на буџет на несигурност на мерење на загадувацките супстанции (CO₂,CO,PM₁₀,NO_x,O₃) со THERMO Анализаторите од мониторинг станиците - Обуки за водење на националниот катастар на загадувачи во Р.М.имплементација на Е-ПРТР и моделирање со податоци
Просторно планирање	<p>По основ на НПАА 2010-2012 – 4 вработувања</p> <p>По основ на правична застапеност</p> <p>По друг основ</p>	нема	<ul style="list-style-type: none"> - Обука за подготовка и спроведување на просторни планови
Програма за инвестирање	<p>По основ на НПАА 2010-2012 – 12 вработувања</p> <p>По основ на правична застапеност</p>	нема	<ul style="list-style-type: none"> -Обука на државни службеници за подготовка и спроведување на капитални проекти - Обука за јазици (албански и англиски) почетен и напреден курс - Обука за MS Office(Word, Exsel, Power Point) - Управување и имплементација на проекти со особен акцент на инфраструктурни проекти

	По друг основ		
--	---------------	--	--

4. Принципи на правична застапеност

2010 очекувано влијание	2011 очекувано влијание	2012 очекувано влијание
Нови 5 вработување за доследно спроведување на подпрограмата на Владата на РМ КС – соодветна и правична застапеност на заедниците кај буџетските корисници и единките корисници од централната власт, со претходно одобрение на Координативното тело за соодветна и правична застапеност формирано од Владата на РМ	Нови 5 вработување за доследно спроведување на подпрограмата на Владата на РМ КС – соодветна и правична застапеност на заедниците кај буџетските корисници и единките корисници од централната власт, со претходно одобрение на Координативното тело за соодветна и правична застапеност формирано од Владата на РМ	Нови 3 вработување за доследно спроведување на подпрограмата на Владата на РМ КС – соодветна и правична застапеност на заедниците кај буџетските корисници и единките корисници од централната власт, со претходно одобрение на Координативното тело за соодветна и правична застапеност формирано од Владата на РМ

5. Развивање на заедничките функции

2010 планирани мерки	2011 планирани мерки	2012 планирани мерки

Развивање политики

<p>Зајакнување и дополнителна обука на секторите и органите во состав за креирање и спроведување на политики, со особен акцент на интегрирање на политиката за животна средина во останатите сектори во РМ</p> <p>Зајакнување на секторите и органите во состав за спроведување на закони и процедури согласно стандардите на ЕУ</p>	<p>Зајакнување и дополнителна обука на секторите и органите во состав за креирање и спроведување на политики, со особен акцент на интегрирање на политиката за животна средина во останатите сектори во РМ</p> <p>Зајакнување на секторите и органите во состав за спроведување на закони и процедури согласно стандардите на ЕУ</p>	<p>Зајакнување и дополнителна обука на секторите и органите во состав за креирање и спроведување на политики, со особен акцент на интегрирање на политиката за животна средина во останатите сектори во РМ</p> <p>Зајакнување на секторите и органите во состав за спроведување на закони и процедури согласно стандардите на ЕУ</p>
--	--	--

Стратешко планирање/ подготвување на Буџетот

<p>Во текот на 2010 година ќе се спроведуваат структурни промени во МЖСПП со цел формирање и зајакнување на одделението за Стратешко планирање кое ќе биде надлежно за изготвување на Стратешки план за министерството и негово усогласување со буџетските пресметки. Исто така, ќе ја подготвува Годишната програма за работа на министерството и ќе превзема активности за рано предупредување односно утврдување на ризиците.</p> <p>И ќе превзема активности за подготовка на стратешки план за 2011-2013 година</p>	<p>Ќе се доекипира и според надлежностите ќе го координира процесот на стратешкото планирање како и неговото исполнување, со што ќе претставува коректив на сите оперативни процеси кои ќе отстапуваат од утврдените стратешки приоритети. Поматану ќе се грижи за подготовка и следење на Годишната програма за работа на министерството, подготовка на функционална анализа и усогласеност на Стратешкиот план со буџетските пресметки.</p> <p>Изготвување на редовни извештаи.</p> <p>И ќе превзема активности за подготовка на стратешки план за 2012-2014 година</p>	<p>Според надлежностите ќе го координира процесот на стратешкото планирање како и неговото исполнување, со што ќе претставува коректив на сите оперативни процеси кои ќе отстапуваат од утврдените стратешки приоритети. Понатаму ќе се грижи за подготовка и следење на Годишната програма за работа на министерството, подготовка на функционална анализа и усогласеност на Стратешкиот план со буџетските пресметки.</p> <p>Изготвување на редовни извештаи.</p> <p>И ќе превзема активности за подготовка на стратешки план за 2013-2015 година</p>
--	---	---

Извршување на Буџетот и управување со средства

<p>Буџетот за 2010 година ќе се реализира согласно Законот за извршување на буџетот, согласно кој средствата треба да се користат наменски, рационално и, економично и ефикасно. Истиот ќе се реализира преку 5 пет програми и 2 две подпрограми. Во 2010 се формираше нова програма одделно од министерството која е</p>	<p>Доекипирање на одделението за буџет. Следствено на Законот, Буџетот за 2011 година ќе се реализира согласно Законот за извршување на буџетот, согласно кој средствата треба да се користат наменски, рационално и, економично и ефикасно. Истиот ќе се реализира преку 5 пет програми и 2 две подпрограми. Преку извршување</p>	<p>Зајакнување на капацитетите на одделението за буџет</p> <p>Обука за подготовка и извршување на буџет на министерството</p> <p>Буџетот за 2011 година ќе се реализира согласно Законот за извршување на буџетот, согласно кој</p>
---	--	---

наменета за Државниот инспекторат за животна средина.Преку извршување на буџетот ќе се следи и анализира реализацијата и спроведувањето на стратешките приоритети на Министерството. Исто така ќе следат активности кои ќе бидат насочени кон зајакнување на одделението за буџет	на буџетот ќе се следи и анализира реализацијата и спроведувањето на стратешките приоритети на Министерството Обука за подготовка и извршување на буџет на министерството	средствата треба да се користат наменски, рационално и,економично и ефикасно.Истиот ќе се реализира преку 5 пет програми и 2 две подпрограми..Преку извршување на буџетот ќе се следи и анализира реализацијата и спроведувањето на стратешките приоритети на Министерството
--	--	--

Управување со човечки ресурси

Зајакнување и дополнителна обука на одделението за човечки ресурси	Зајакнување и дополнителна обука на одделението за човечки ресурси	/
--	--	---

Управување со информациски технологии

Зајакнување и дополнителна обука на одделението за информациска технологија	Дизајнирање и управување со базата на податоци за медиумите и области на животната средина и корелација со геоориентирани податоци Зајакнување и дополнителна обука на одделението за информациска технологија	Дизајнирање и управување со базата на податоци за медиумите и области на животната средина и корелација со геоориентирани податоци Зајакнување и дополнителна обука на одделението за информациска технологија
---	---	---

Внатрешна ревизија

Внатрешна финансиска контрола

Зајакнување на одделението за внатрешна ревизија Зајакнување на одделението за внатрешна финансиска контрола Во МЖСПП е формирано одделение за внатрешна ревизија кое е под непосредна одговорност на министерот. Активностите на одделението се: проценка дали	Зајакнување на одделението за внатрешна ревизија Обука на внатрешните ревизори; Зајакнување на одделението за внатрешна финансиска контрола со пополнување на систематизираните работни места; Обука за пишани процедури согласно законот за јавни набавки; Изготвување на Годишен извештај за извршување на	Спроведување на ревизии гогласно планот; Изготвување на годишен план за извршување на ревизии; Подготвивање на редовни Извештаи;
--	--	--

<p>работењето на МЖСПП е во согласност со законските, позаконските и интерните акти; оценка од аспект на економичност и ефикасност на МЖСПП како и давање на препораки за подобрување; испитува точноста на сметководствените податоци; ги утврдува и оценува ризиците;</p> <p>За јакнење на капацитетите на одделението ќе се пополнат сите систематизирани работни места; кадровско екипирање на одделението; Изготвување на Годишен извештај за извршување на ревизија;</p>	<p>ревизија;</p> <p>Мерки и активности на одделението во насока на намалување на случаите на злоупотреба на службената положба како и намалување на корупција во МЖСПП;</p> <p>Јакнење на капацитетите на персоналот на одделението;</p> <p>Подготвување на редовни извештаи;</p>	
--	---	--